

31-Jan	09.00 - 11.00	Групаво право - Проф. Д-р Лазар Завески	МТИ - проф. Калачева - во живо, уредно; проф. Мисова - електронски, уредно, Zoom; проф. Иви Димоски - електронски, уредно, Zoom. Истиците од Мастер студент по камено право на професорите Калачева, Мисова и Иви Димоски ќе се повисат во истите термини и на истот начин како и МТИ. Основна институција на јавно и приватно право - проф. Мисова	Групаво право - Проф. Д-р Александар Ретоски	Облагачно право (Д.Даблвин, Н. Габриловиќ, Н. Заремка) - Microsoft Teams (писмено или уредно)	НС - Европране студентски менторинг	НС - Современа европска и македонска историја	МТИ - проф. Лаватинг - во живо, уредно; проф. Мисова - електронски, уредно, Zoom; проф. Иви Димоски - електронски, уредно, Zoom. Истиците од Мастер студент по камено право на професорите Лаватинг, Мисова и Иви Димоски ќе се повисат во истите термини и на истот начин како и МТИ.	Ој - Политички системи - проф. Д-р Тања Каравањашева Ђоковска и проф. Д-р Александар Стопанковиќ (во живо уредно полагаче)	Ој - Политичка пропаганда и убедување (во живо уредно) Проф. Д-р Јасна Бачовска Недељ	ПАС - Политички партии и изборни групи - Проф. Д-р Каравањашева (електронски полагаче - Microsoft Teams) ПАС - Политички партии и изборни групи - Проф. Д-р Александар Стопанковиќ (во живо уредно полагаче)	Отпад ден на ПТ (проф. Д-р Р. Живковска, online полагаче - Microsoft Teams)	Криминалогија, Психологија, Социјална психологија, Ваквациологија, проф. Александар Тривески Драгулевски (Microsoft Teams)	
	12.00 - 14.00	Групаво право - Проф. Д-р Лазар Завески	МТИ - проф. Калачева - во живо, уредно; проф. Мисова - електронски, уредно, Zoom; проф. Иви Димоски - електронски, уредно, Zoom. Истиците од Мастер студент по камено право на професорите Калачева, Мисова и Иви Димоски ќе се повисат во истите термини и на истот начин како и МТИ. Основна институција на јавно и приватно право - проф. Мисова	Групаво право - Проф. Д-р Александар Ретоски	Облагачно право (Д.Даблвин, Н. Габриловиќ, Н. Заремка) - Microsoft Teams (писмено или уредно) — Англиски јазик(Ој) и Правни студии(Ој) проф. Д-р Зоран Трајковиќ (писмено со финансио присуство)	НС - Јавно мислење	НС - Историја	МТИ - проф. Лаватинг - во живо, уредно; проф. Мисова - електронски, уредно, Zoom; проф. Иви Димоски - електронски, уредно, Zoom. Истиците од Мастер студент по камено право на професорите Лаватинг, Мисова и Иви Димоски ќе се повисат во истите термини и на истот начин како и МТИ.	Ој - Политички системи - проф. Д-р Тања Каравањашева Ђоковска и проф. Д-р Александар Стопанковиќ (во живо уредно полагаче)	Ој - Политичка пропаганда и убедување (во живо уредно) Проф. Д-р Јасна Бачовска Недељ	ПАС - Политичка филозофија (писмено полагаче во живо)	Отпад ден на ПТ (проф. Д-р Р. Живковска, online полагаче - Microsoft Teams)	Вовед во наука за политика (групи на македонски и англиски јазик) и избори / општински изборите на проф. Д-р Фрима Раѓачевиќа Павлевиќа - Microsoft Teams	Криминалогија, Психологија, Социјална психологија, Ваквациологија, проф. Александар Тривески Драгулевски (Microsoft Teams)
	15.00 - 17.00	Групаво право - Проф. Д-р Лазар Завески			Групаво право - Проф. Д-р Александар Ретоски	Облагачно право (Д.Даблвин, Н. Габриловиќ, Н. Заремка) - Microsoft Teams (писмено или уредно)	НС - Јавна администрација(online на ММ. Teams, писмено или уредно)		МТИ - проф. Лаватинг - во живо, уредно; проф. Мисова - електронски, уредно, Zoom; проф. Иви Димоски - електронски, уредно, Zoom. Истиците од Мастер студент по камено право на професорите Лаватинг, Мисова и Иви Димоски ќе се повисат во истите термини и на истот начин како и МТИ.	Ој - Техники на одрешите со јавноста (во живо уредно) Проф. Д-р Јасна Бачовска Недељ	ПАС - Применета политика (електронски)	Отпад ден на ПТ (проф. Д-р Р. Живковска, уредно полагаче)	Договорно право, Право на имплементациона согласност, Општоно право, Потрошачко право, Комерцијално право (Д.Даблвин, Н. Габриловиќ, Н. Заремка) - Microsoft Teams	Својарно право (проф. Д-р Тина Пренска, online полагаче - Microsoft Teams)
1-Feb	09.00 - 11.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. Д-р Јасна Бачовска Недељ во живо писмено	Семјино право и наследно право	Трговско право(писмено, во амфитеатар) — стечај и стечајна постапка, корпоративна insolventност, меѓународно трговско право, трговско право - применета програма(писмено во амфитеатар)	ПАС - Политички системи - Проф. Д-р Ретоски(писмено полагаче во живо) и Проф. Д-р Стопанковиќ (електронски)	Губанско право - применета програма	Ој - Јавно Мислење	НС - Коммунологија	Ој - Маркетинг, НС - Применета политика, ПАС - Економски системи и економска политика - проф. Д-р В. Урчиќ и проф. Д-р Е. Петровска, online, Microsoft Teams	Финансово право - проф. Пландовска, проф. Максимовска Стрелва, проф. Зафрковски, др.Николаос Косева - online УСМНО преку Microsoft Teams			Својарно право (проф. Д-р Радва Живковска, online полагаче - Microsoft Teams)	
	12.00 - 14.00	Социологија на правото (во живо писмено)	Семјино право и наследно право		ПАС - Современа политичка теорија на ММ. Teams НС - Современа историја		МТИ (Проф. Д-р Г. Наумовски, електронски)	Вовед во правото (однеси со јавноста) и Introduction to Law (политички студии на англиски јазик) - во живо, писмено. Политика на проширување на ЕУ(писмено полагаче во живо)	Основи на Маркетинг, Деловно општество на РМ, Брендмаркетинг и реализирање и Маркетинг и медиуми проф. Д-р В. Урчиќ и проф. Д-р Е. Петровска, online, Microsoft Teams	Финансово право - проф. Пландовска, проф. Максимовска Стрелва, проф. Зафрковски, др.Николаос Косева - online УСМНО преку Microsoft Teams	Институти на семјино право, Нове разпоредбени трансакции и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	Својарно право (проф. Д-р Радва Живковска, online полагаче - Microsoft Teams)		
	15.00 - 17.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. Д-р Јасна Бачовска Недељ во живо писмено	Семјино право и наследно право			ПАС - Цивилно општество (писмено полагаче во живо)		ПАС - Цивилно општество (писмено полагаче во живо)	Основи на Маркетинг, Деловно општество на РМ, Брендмаркетинг и реализирање и Маркетинг и медиуми проф. Д-р В. Урчиќ и проф. Д-р Е. Петровска, online, Microsoft Teams	Финансово право - проф. Пландовска, проф. Максимовска Стрелва, проф. Зафрковски, др.Николаос Косева - online УСМНО преку Microsoft Teams	Институти на семјино право, Нове разпоредбени трансакции и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	Својарно право (проф. Д-р Радва Живковска, online полагаче - Microsoft Teams)		
09-Jan	09.00 - 11.00	Економска (правни студии, семинарска, однеси со јавноста), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловна Финансиса и општествени праекти на проф. Кандидан, проф. Стојков, проф. Шапкача Кочанска (ПИСМЕН ИСТИТ)	Рисико право (Проф. Д-р Г. Наумовски, Проф. Д-р Е. Кравањ-Бадвањ-електронски)	Рисико право - Проф. Д-р Вlado Буковски, Доц. Д-р Татјана Мурушиќ	ПАС - Политички теорија (писмено полагаче во живо)	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во амфитеатар)	Применета економија - проф. Д-р В. Урчиќ и проф. Д-р Е. Петровска, online, Microsoft Teams	Ој - Однеси со медиуми	Ој - Говорничките и невербална комуникација	НС - Медиумите и глобализација (во живо уредно) та	Казнено право (on-line, уредно)	Право на друштва - 1 група	Право на друштва - 2 група	
	12.00 - 14.00	Економска (правни студии, семинарска, однеси со јавноста), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловна Финансиса и општествени праекти на проф. Кандидан, проф. Стојков, проф. Шапкача Кочанска (ПИСМЕН ИСТИТ)	Рисико право (Проф. Д-р Г. Наумовски, Е. Кравањ-Бадвањ-електронски)	Рисико право - Проф. Д-р Вlado Буковски, Доц. Д-р Татјана Мурушиќ	Сите предмете на мастер на проф. Д-р В. Урчиќ, Е. Кравањ-Бадвањ-електронски на ММ. Teams	Применета економија - проф. Д-р В. Урчиќ и проф. Д-р Е. Петровска, online, Microsoft Teams	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)	Вовед во право на ЕУ (проф. Д-р Јасна Бачовска, online на Teams)	Ој - Говорничките и невербална комуникација	Меѓународно договорно право, Право на имплементациона прав на ЕУ НС - Основна институција на јавно и приватно право	Казнено право (on-line, уредно)	Право на друштва - 1 група	Право на друштва - 2 група	
	15.00 - 17.00	Економска (правни студии, семинарска, однеси со јавноста), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловна Финансиса и општествени праекти на проф. Кандидан, проф. Стојков, проф. Шапкача Кочанска (ПИСМЕН ИСТИТ)	Рисико право (Проф. Д-р Г. Наумовски, Проф. Д-р Е. Кравањ-Бадвањ-електронски)	Рисико право - Проф. Д-р Вlado Буковски, Доц. Д-р Татјана Мурушиќ				Својарно право 2, Замушано-инимено право (проф. Д-р Радва Живковска, online полагаче - Microsoft Teams)	Воведно право (проф. Д-р Тина Пренска, online полагаче - Microsoft Teams)	ПАС - Меѓународно право (во англ. групи) - електронски уредно	Казнено право (on-line, уредно)	ПАС - Страхови закони	Сите избори и општествени праекти на А. Чрпеска на ММ. Teams	